

## ЛИКОВЕН И ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС НА ТЕМА :

### 1. ШТО СОНУВААТ ДЕЦАТА

### 2. УЧИЛИШТЕТО ОД МОИТЕ СОНИШТА

- **Право на учество**

Право на учество имаат сите ученици од 1-9 одделение кои учат во основните општински училишта на територијата на Општина Карпош.

Доставените литературни творби треба да бидат поезија или проза на зададената тема на овој конкурс.

Ликовните дела треба да се цртежи (техника по избор на ученикот) или предмети изработени од рециклиран материјал (колаж, акварел , предмети и украси од пластика и хартија)

Учесниците на конкурсот се појавуваат под шифра.

Право на учество имаат оригинални ликовни и литературни творби кои претходно не се објавувани и не учествуваат. Оценувачката комисија нема да ги разгледува оние трудови кои ќе пристигнат по предвидениот рок или не се изработени според условите наведени во конкурсот.

Секој ученик на овој конкурс треба да учествува со својот наставник- ментор.

Секој ученик има право да учествува со по еден труд ( ликовен или литературен).

Изборот на најдобрите ликовни и литературни творби ќе го изврши жири комисијата за оценување на трудот составена од три члена .

Жири комисијата ќе даде оценка за доставените трудови при што за нејзината работа ќе изготви извештај со листа за наградени ученици. Жири комисијата ќе ги објави резултатите од конкурсот најдоцна во рок од 5 дена од последниот рок за предавање на трудовите.

За резултатите наградените ученици и училишта ќе бидат писмено известени од страна на жири комисијата , а истите ќе бидат објавени на веб страната на Општина Карпош – [www.karpos.gov.mk](http://www.karpos.gov.mk)

- **Награди:**

**Прво наградените ученици** на ликовниот и литературен конкурс добиваат по 6000,00 денари еднократно

**Второ наградените ученици** на ликовниот и литературен конкурс добиваат по 4000,00 денари еднократно

**Трето наградените ученици** на ликовниот и литературен конкурс добиваат по 2000,00 денари еднократно

- **Права на општината :**

Општина Карпош го задржува правото за свои интерни потреби да ги користи наградените ликовни и литературни трудови за некомерцијални цели.

Општина Карпош го задржува правото да врши објавување/умножување/промоција за свои потреби.

- **Доставување на трудовите:**

Секој учесник својот труд треба да го достави во стандардна хартиена форма во затворен плик на кој на горниот лев агол треба да стои ознаката „не отворај“, а во средината треба да биде назначена точната адреса на примачот со назнака „по конкурс за избор на ликовен и литературен труд“. Надворешноста на пликот не смее да содржи никакви ознаки за испраќачот. Во затворениот плик треба да има уште два затворени запечатени плика, од кои едниот со ознака „вид на творба-ликовен или литературен труд“ под шифра и го содржи трудот, а другиот со ознака „податоци“ и истиот содржи податоци за идентификацијата на испраќачот: (име и презиме на ученикот, возраст, адреса на ученикот, името на училиштето, адреса на училиштето и името и презимето на наставникот-менторот)

- **Адресата на која треба да се достават трудовите е:**

ОПШТИНА КАРПОШ

Ул. „Радика“ бр 9, 1000 Скопје

Со назнака за „за Конкурсот за најдобар ликовен и литературен труд“ или лично во архивата на Општина Карпош.

За дополнителни информации заинтересираните можат да се обратат на тел. 02/3055 939 секој работен ден од 7.30 до 15.00 часот или на е-маил: [emilija.arsovska@karpos.gov.mk](mailto:emilija.arsovska@karpos.gov.mk)

- **Рок на доставување на пријавите**

Пријавите по наведениот конкурс да се достават во текот на месец октомври, најдоцна до 30.10.2020 год., во архивата на Општина Карпош. Во предвид се земаат и уредни достави преку пошта.

Пријавите за Конкурсот кои нема да бидат доставени во наведениот рок нема да бидат разгледувани.

**ВАША, ОПШТИНА КАРПОШ**